



Министерство за Финансии - Биро за јавни набавки

Палата "23 Октомври", ул. Даме Груев бр.12
1000 Скопје, Република Македонија
Телефон: 02/3255-689
<http://bjn.gov.mk>

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **26/2013**

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1)Податоци за договорниот орган

I.1.1)Назив на договорниот орган:**Служба за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија**

I.1.2)Адреса:**Кузман Јосифовски Питу бр.17**

I.1.3)Град и поштенски код:**Скопје 1000**

I.1.4)Интернет адреса:

I.1.5)Лице за контакт:**Соња Полизовска** Адреса на е-пошта:**Sonja.Polizovska@gs.gov.mk**

Телефон/Факс:**2465 225/2465 225**

I.2)Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II:ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1)Предмет на договорот за јавна набавка:

Изработка на Идеен и Основен ревидиран проект

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Категорија на услуга: бр.12**

Архитектонски услуги; инженерски услуги и интегрални инженерски услуги; услуги за просторно планирање и инженерски услуги за уредување на земјиштето; поврзани научни и технички советодавни услуги; услуги за технички испитувања и анализа

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

Скопје

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор):

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Изработка на Идеен и Основен ревидиран проект со сите фази за адаптација на дел од содржините и ентериерно уредување во објектот на Владата на Република Македонија, согласно со проектна програма која е составен дел на тендерската документација.

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН):

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Не**

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10)Времетраење на договорот:
150 денови

ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1)Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2)Меѓународна објава: **Не**

III.3)Критериум за доделување на договор за јавна набавка: **Економски најповолна понуда**

Елементи	Бодови
Цена	80
Рок за изработка	20

III.4)Дали постапката за доделување на договор за јавна набавка била реализирана со користење на електронски средства? **Не**

III.5)Дали била користена електронска аукција? **Да**

ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1)Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1)Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **26.09.2013**

IV.1.2)Број на добиени понуди: **7**

Највисока добиена понуда: **12000000,00 ден.** Најниска добиена понуда: **4500000,00 ден.**

IV.2)Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Трговско друштво за производство,трговија,инженеринг и градежништво АРХИТЕКТОНИКА ДООЕЛ Скопје**

Адреса на носителот на набавката: **ул. Владимир Комаров бр. 29/3/15**

Град или населено место: **Скопје** Држава: **Македонија**

IV.3)Информации за вредноста на договорот

IV.3.1)Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **5500000,00 ден.**

IV.3.2)Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ : **5310000 ден.**

IV.5)Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **04.10.2013**